

НЕСЛАВНА ГИНИСОВА КНИГА НА СРАМОТ

Глас на јавноста
Писма

Долгогодишната рашомонијада со апсурдните милионски судски црковни процеси во Австралија продолжува и барем засега многумина се големи скептици дека брзо може да им се види крајот, а тоа не води никаде, освен во корсокак, бидејќи делбите се погубни, а губитници се сите.

Наместо да се придонесе за смирување на тензиите и на состојбите, наместо со објективен пристап и со новинарското правило - да се слушнат двете страни заради правда и вистина, на 6 април на МТВ - сат, во една емисија се пласира многу искривен, тенденциозен и пристрасен колаж снимен овде во Австралија, исклучително држејќи ја страната на владиката Петар, кој и самиот многу нападно и контрапродуктивно се сликаше и зборуваше контра оние кои не се со него. А со него не дека не се само 3-4, туку всушност дуپло повеќе црковни општини не го поддржуваат и затоа, наместо тврди ставови и напад врз напад и исклучивост без крај, треба на маса да се стават факти, компромис и добра волја.

Зарем е в ред за неподобни, за недомакини или најлошо за арамии и за апатриди да се прогласуваат цели управни одбори на црковно-народните храмови како, на пример, "Св. Петка" во Сиднеј, тој семакедонски духовно-просветен, образовен и културен дом, кој со години и децении е големо, значајно и култно место на Македонците. Своевидна матица, небаре беше наша амбасада во Нов Јужен Велс, пред чии порти и олтар е горд секој нашинец, бидејќи со мудроста, снаодливоста, работата, даренијата и татковинската и љубовта кон Бога, во овој далечен свет, во нашата втора татковина, успеавме да изградиме велелепна црква, со прекрасен голем дрворезбарен иконостас, со фрескописани сидови, со простор кој дава мир и одишка за верниците и претставува собиралиште за младите. Илјадници млади доаѓале и доаѓаат, се собираат во ансамбли, во клубови, негувајќи ги старокрајните традиции и обичаи, што е брана против одродувањето, а е афирмација на името македонско во Австралија и многу пошироко и подалеку. Од "Св. Петка" потекна и идејата за формирање Просветно-училишен одбор, кој е многу значајна алка и заслужен фактор за можноста во образовниот систем на оваа земја, што е единствен пример надвор од границите на Република Македонија, да се изучува македонскиот јазик во редовна настава.

И сега наместо ние да одиме напред, да се развиваме, да отвораме нови катчиња-библиотеки, културни центри, дебати, сесии, наместо да ги фокусираме силите за и понатаму уште повеќе и поупорно да се афирмира името македонско, ние ги трошиме тие сили, нерви и пари по судови, делби и на омраза. Жално е што во емисијата бевме наречени демек "другата страна"! Нема друга, трета или петта страна. Едно е македонското јадро, кое во изминатиот век се вгради во значајните мултиетнички австралиски страници. Сè друго е тенденциозно и невестинито.

Маратонски судски процеси во кои, за жал, цркви и верници тужи владиката Петар. Во емисијата тој објаснуваше дека сè тоа се случувало за во МПЦ да се врателе имотите од оние цркви кои биле регистрирани како инкорпорирани, па компаниски, кои не го почитувале неговиот Правилник (1995), додавајќи дека имотите се Божји и да се вратат кон мајката Црква. Имотите се на црквите. Тие се од народот и за народот. Никој никаде не ги однел. Со парите се градат, се реновираат храмовите, се инвестирало во корисни и неопходни објекти, мисии, активности. А не да "фрчат" обвинувања кои немаат никаква основа и се нереален приказ на состојбите за други

цели и пред јавноста. Та, нели е срамота што со околу 200 судски рочишта одржани досега, ние сме за неславна гинисова книга на срамот. Ги отфрламе со индигнација тврдењата на некои соговорници, кои уште и се крстеа пред камерите, дека целата вина за сè ова е на "Св. Петка", која не сака помирување со владиката Петар. И двете неодамнешни последни средби со него, во надеж дека работите ќе се поместат на добро, за жал, не донесоа ништо ново, туку повторување на познатите тврди барања, ставови и коментари. Во таква ситуација, на редовната месечна седница членското собрание на црковната општина, на кое беа присутни стотина, не двајца-тројца, по дебатата и по отворањето на сите прашања, не сакаа ниту да слушнат за помирување, со такви уцени и ставови.

Долгогодишна е оваа рашомонијада. И овој Велигден "Св. Петка" остана без свештеник, што е жално и непримерно. Во оваа општина и не само во неа, туку во сите општини, работеле цели генерации доблесни Македонци, честити луѓе, кои не штеделе време, труд и пари, биле ентузијастички и лојални, и роднокрајно и новотатковински, па сакале и оставиле добри дела, трајни вредности. Тие се влог и за генерациите по нив во мултикултурната мапа на Австралија. Срамота е тие луѓе да се нарекуваат недолично и да им се лепат етикети кои не ги заслужиле. Во една ваква ситуација ние ќе се оддалечуваме, наместо да се приближуваме и како браќа да твориме, да создаваме, да се гордееме едни покрај други.

Управен одбор на Македонската православна црковна општина "Света Петка", Рокдејл, Австралија



Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.